



До
Осигурителните брокерски друштва во Република Северна Македонија
Друштвата за застапување во осигурување во Република Северна Македонија
Банки кои имаат дозвола за вршење работи на застапување во осигурување во Република Северна Македонија
И до сите останати субјекти кои бршат работи на застапување во осигурувањето

Предмет: Известување

Почитувани ,

Согласно Правилникот за формата, содржината и начинот на водење регистри на застапници во осигурувањето и осигурителни брокери од страна на друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 41/2011 и 50/2015) осигурително брокерските друштва, друштвата за застапување и банките кои имаат дозвола за вршење работи на застапување во осигурување се должни да водат Регистар на осигурителни брокери/ застапници во осигурување кои се во редовен работен однос во друштвото/ банката или кои врз основа на друг правен однос со друштвото за застапување во осигурувањето/ банката вршат работи на застапување во осигурувањето.

Регистарот треба да биде јавен, да се објавува во електронски облик на електронската (веб) страница на друштвото/ банката и истиот треба редовно да се ажурира со назнака на датум на кој е извршено последното ажурирање.

Упатството за пополнување на Регистарот на осигурителни брокери/ застапници во осигурување, Ви го доставуваме во прилог на овој допис.

Со почит,

Агенција за супервизија на осигурување

Drejtuar
Shoqërive të brokerimit në sigurime në Republikën e Maqedonisë së Veriut
Shoqërive të përfaqësimit në sigurime në Republikën e Maqedonisë së Veriut
Bankave që kanë licencë për të kryer aktivitete të përfaqësimit në sigurime në Republikën e Maqedonisë së Veriut
Dhe për të gjitha subjektet e tjera që ushtrojnë veprimtarinë e përfaqësimit në sigurime.

Lënda: Njoftim

Të nderuar,

Sipas Rregullores për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrave të përfaqësuesve të sigurimeve dhe brokerëve të sigurimeve nga shoqëritë e sigurimeve, shoqëritë e brokerimit në sigurime dhe shoqëritë e përfaqësimit në sigurime ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 41/2011 dhe 50/2015 shoqëritë e brokerimit në sigurime, shoqëritë e përfaqësimit në sigurime dhe bankat që kanë licencë për të kryer aktivitete të përfaqësimit të sigurimeve janë të detyruar të mbajnë një Regjistër të brokerëve në sigurime/agentëve ose përfaqësuesve të sigurimeve që janë në punë me kohë të plotë në shoqëri/në bankë ose të cilët mbi bazë të një marrëdhënie tjetër juridike me shoqërinë e përfaqësimit në sigurime/bankën kryejnë veprimtari të përfaqësimit në sigurime.

Regjistri duhet të jetë publik, i publikuar në formë elektronike në faqen elektronike (në faqen e internetit) të shoqërisë/bankës dhe duhet të azhurnohet rregullisht me një shënim të datës në të cilën është bërë azhurnimi i fundit.

Udhëzimi për plotësimin e Regjistrit të brokerëve të sigurimeve/përfaqësuesve të sigurimeve Ju bashkangjiten përveç kësaj shkrese.

Me respekt ,

Agjencia e Mbiqëqyrjes së Sigurimeve

Упатство за елементи кои треба да ги содржи регистарот на друштвото за застапување во осигурувањето, осигурително брокерското друштво, банката, односно друг субјект кој врши застапување во осигурувањето

Назив на Друштвото	Целосен назив на друштвото за застапување во осигурувањето, осигурително брокерското друштво, банката, односно друг субјект
Седиште	Адреса на седиштето на друштвото за застапување во осигурувањето, осигурително брокерското друштво, банката, односно друг субјект
Телефонски број и број на телефакс	Се внесува телефонскиот број и бројот на телефакс
Интернет страница	назив на функционална интернет страницата на која е објавен овој регистар
Електронска адреса	назив на функционална електронската адреса на која можат да се обратат клиентите осигуреници, корисници на осигурување и АСО
Име и презиме на одговорното лице	Се внесува податок од тековната состојба на друштвото (Овластувања- Овластени лица)
Име и презиме на делегирано одговорно лице	претодниот став, а станува збор за одговорно делегирано лице според внатрешен акт на Друштвото

АСО:
Се внесува побрен број на редици колку што има субјекти

АСО:
Се внесува нумерички податок за секоја класа на осигурување одвоено со запирка.
Класи на осигурување согласно ч.5 од ЗСО
Пример: 1,2 и 10

Име и Презиме	РБС издаден од Агенцијата	Број на решението со кое Агенцијата издала дозвола, согласност, односно лиценца за вршење работи на застапување во осигурување, односно осигурително брокерски работи	датум на издавање на дозволата/лиценцата	класи на осигурување	Датум на престанок со вршење работи на застапување во осигурувањето, односно осигурително брокерски работи;

Дарум на ажурирање на регистарот | Се внесува датум на кој е ажуриран регистарот